

7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија

Ф И Н А Н С И С К И И З В Е Ш Т А И

**за годината која завршува на ден 31.12.2020 г.
со извештај на овластениот ревизор**

Гевгелија, јуни 2021

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината која завршува на ден 31.12.2020.
со извештај на овластениот ревизор

СОДРЖИНА

	Страна
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРОТ	I - IV
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА	2
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА	3
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	4
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИТЕ НА КАПИТАЛОТ И РЕЗЕРВИТЕ	6
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	6 – 31

Прилог:

- *Извештај за работењето во 2020 година*
- *Годишна сметка за 2020 година*

ТП ЗА РЕВИЗИЈА КОТЕВ Гевгелија
ул. „Гевгелиски партизански одред“ број 1-М3/2
тел. 070 218 422; 034 611-155
E-mail: kotev@t.mk
www.revizijakotev.com



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До

Акционерите и раководството на
7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото за производство од пластични маси 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија, кои го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба на ден 31.12.2020 година, Извештајот за сеопфатната добивка, Извештајот за паричниот тек, Извештајот за промените на капиталот и резервите, како и прегледот на значајните сметководствени политики и останатите белешки кон финансиските извештаи за годината која завршува на тој ден.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи согласно Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија и за воспоставување на интерна контрола за која смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали тоа е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие извештаи засновано на нашата ревизија.

Ние ја водевме нашата ревизија согласно Законот за ревизија и Меѓународните стандарди за ревизија прифатени во Република Северна Македонија. Овие стандарди бараат ние да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добиеме разумна сигурност дали финансиските извештаи се ослободени од материјално значајни погрешни прикажувања.



Ревизијата вклучува извршување постапки за прибавување на ревизорски докази со кои се поткрепуваат износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато било како резултат на измама, било како резултат на грешка. При проценувањето на овие ризици ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото, со цел дизајнирање на ревизорските постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот.


Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење со резерва.

Основ за мислење со резерва

Нашиот ангажман е договорен после 31. декември 2020 година и не бевме во можност да го набљудуваме пописот на крајот од годината. Ние не бевме во состојба преку други ревизорски постапки да се увериме во однос на количествата на залихите на 31 декември 2019 и 2020 година. Воедно ние не бевме во состојба да се увериме во почетните салда за 2020 година.

Како што е наведено во Белешка 17 – Побарувања од купувачите, Друштвото побарувањата од купувачите на ден 31.12.2020 година ги проценило на износ од 6.593 илјади денари. Извршено е резервирање на застарените побарувања од купувачите за износ од 1.158 илјади денари. Со верификација констативме дека дополнително износ од 1.655 илјади денари побарувања од купувачите се постари од 12 месеци за кои не е направена исправка на вредноста. Во постапката на ревизија извршивме проверка на усогласеноста и наплатата на побарувањата од купувачите. Врз основа на спроведените постапки на конфирмирање и други алтернативни ревизорски процедури не добивме уверување дека салдата на побарувања во износ од 1.393 илјади денари се усогласени со купувачите. Според тоа ние не бевме во можност да стекнеме доволно ревизорски докази за постоењето, вредноста и алокацијата на евидентираниите побарувања од купувачите,



ниту да стекнеме разумно уверување во однос на евидентираниот износ на овие побарувања на датумот на известувањето.

Како што е наведено во белешка 22 - Долгорочни обврски, Друштвото обврските по долгорочни кредити ги проценило на износ од 16.754 илјади денари. Со верификација утврдивме дека обврски во износ од 6.008 илјади денари доспеваат во рок од 12 месеци од денот под кој е изготвен билансот. Друштвото не извршило разграничување на овој износ, со што за износ од 6.008 илјади денари преценети се долгорочните обврски, а потценети се краткорочните обврски по кредити.


Како што е наведено белешка 23 - Краткорочни обврски спрема добавувачи, Друштвото обврските према добавувачите на ден 31.12.2020 година ги проценило на износ од 11.782 илјади денари. Во постапката на ревизија извршивме проверка на усогласеноста на обврските. Врз основа на спроведените постапки на конфирмирање и други алтернативни ревизорски процедури не добивме уверување дека салдата на обврски во износ од 3.350 илјади денари се усогласени со добавувачите. Според тоа ние не бевме во можност да стекнеме доволно ревизорски докази за постоењето, вредноста и алокацијата на евидентираниите обврски према добавувачите ниту да стекнеме разумно уверување во однос на евидентираниот износ на обврските према добавувачите на датумот на известувањето.

Мислење со резерва

Според наше мислење финансиските извештаи на Друштвото за производство од пластични маси 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија, освен за ефектите од прашањата изнесени во пасусите Основ за мислење со резерва, даваат вистинска и објективна слика за финансиската состојба на 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија под 31-ви декември 2020 година, финансиската успешност и паричните текови за годината која завршува со тој датум во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Нагласување на прашање

Како што е наведено во Белешка 2.4-континуитет во работењето, со состојба на 31.12.2020 година тековните обврски за износ од 24.005 илјади денари ги надминуваат тековните средства, што укажува на постоење на материјална неизвесност која може да наметне сомневање во претпоставката за континуитет.



Овие финансиски извештаи не содржат корекции и рекласификации кои би биле неопходни доколку Друштвото не би ги продолжило деловните активности во неограничена иднина.

Нашето мислење не содржи резерва по претходно наведеното прашање.

Останати прашања

Финансиските извештаи на 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија за 2019 ревидирани се од друг ревизор, кој на ден 23.03.2020 година издал мислење со резерва по основ на преценети материјални средства, потценети обврски према добавувачите, преценети даночни обврски, потценети и преценети расходи, преценета разлика помеѓу почетни и крајни залихи на производи и производство во тек, потценета загуба за годината.

Извештај за други правни и регулативни барања

Во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва менаџментот на 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија е исто така одговорен за подготвување на годишен извештај за работата.

Наша одоговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај за работа со годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото, во согласност со барањата на член 34, став 1, точка (д) од Законот за ревизија. По тој однос нашата работа е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување за конзистентноста на наведените извештаи.

Според наше мислење, податоците изнесени во Годишниот извештај за работењето во 2020 година кои произлегуваат од годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија со состојба на 31. декември 2020 година и за годината што завршува на тој датум се конзистентни во сите материјални аспекти, со податоците објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи, во согласност со законската регулатива на Република Северна Македонија.

Гевгелија, 15. јуни, 2021 година

Овластен ревизор:
М-р РИСТО КОТЕВ

ТП за ревизија КОТЕВ - Гевгелија



М-р РИСТО КОТЕВ

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА ЗА 2020 ГОДИНА

Позиција	(во 000 ден)	белешка	2020	2019	Индекс
ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ			17.510	16.943	1,033
Приходи од продажба			16.972	16.867	1,006
<i>Приходи од продажба на домашен пазар</i>	6		16.972	16.850	1,007
<i>Приходи од продажба на странски пазар</i>	6		-	17	-
Промени на залихите на готови производи и произ. во тек			-	-	
Останати оперативни приходи	7		538	76	7,079
ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ			22.115	32.763	0,675
Набавна вредност на трговски стоки	8.4		254	203	1,251
Потрошени материјали, ситен инвентар и услуги			11.745	17.853	0,658
<i>Потрошени материјали и ситен инвентар</i>	8.1		9.772	16.622	0,588
<i>Услуги</i>	8.2		1.973	1.231	1,603
Промени на залихите на готови производи и произ. во тек	12		246	3.976	0,062
Трошоци за вработените	9		5.406	6.905	0,783
Амортизација, оштетување на средства и резервирања			3.881	3.857	1,006
<i>Амортизација</i>	8.3		3.738	3.823	0,978
<i>Нето загуби поради оштетување на средства</i>	10		143	34	4,206
<i>Резервирања за трошоци и ризици</i>			-	-	-
Останати оперативни расходи	10		829	3.945	0,210
ОПЕРАТИВНА ДОБИВНА (ЗАГУБА)			(4.851)	(19.796)	0,245
Финансиски приходи			-	5	-
<i>Приходи од вложувања, заеми и камати и курсни разлики</i>	11		-	5	-
<i>Останати приходи од финансирање</i>			-	-	-
Финансиски расходи			1.278	1.346	0,949
<i>Расходи по основ на камати и курсни разлики</i>	11		1.271	1.346	0,944
<i>Останати расходи од финансирање</i>	11		7	-	-
Добивка (загуба) од редовно работ. пред оданочување	13		(6.129)	(21.137)	0,290
Данок на добивка			-	-	-
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ПО ОДАНОЧУВАЊЕ	13		(6.129)	(21.137)	0,290
НЕТО ДОБИВКА (ЗАГУБА) ЗА ФИНАНСИСКАТА ГОДИНА	13		(6.129)	(21.137)	0,290
Останата сеопфатна добивка			-	-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	13		(6.129)	(21.137)	0,290
Заработка по акција	(во денари)		-	-	-

Белешките прикажани на страните од 6 до 31
се составен дел на финансиските извештаи

Генерален директор
Димитар Чугунцалиев




Одговорен за сметководство
Јорданка Аблакова



**ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
НА ДЕН 31.12.2020 ГОДИНА**

П о з и ц и ј а	(во 000 ден)	белешка	2020	2019	индекс
СРЕДСТВА					
Постојани средства			59.170	61.783	0,958
Нематеријални средства			-	-	-
Недвижности постројки и опрема	14		46.487	49.100	0,947
Вложувања во подружници			-	-	-
Вложувања во придружени претпријатија	15		12.683	12.683	1,000
Вложувања во хартии од вредност			-	-	-
Останати долгорочни побарувања			-	-	-
Одложено даночно средство			-	-	-
Тековни средства			17.759	20.926	0,849
Залихи	16		10.929	11.900	0,918
Побарувања од купувачи	17		6.593	7.875	0,837
Останати побарувања	18		200	207	0,966
Краткорочни вложувања	18		-	168	-
Парични средства и еквиваленти на паричните средства	19		37	776	0,048
Активни временски разграничувања	20		51	29	1,759
ВКУПНО СРЕДСТВА			76.980	82.738	0,930
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ					
Капитал			17.998	24.127	0,746
Капитал на основачите /акции	21		31.514	31.514	1,000
Резерви	21		8.949	8.949	1,000
Ревалоризациони резерви			-	-	-
Акумулирана добивка (загуба)	21		(22.465)	(16.336)	1,375
ОБВРСКИ			58.518	58.611	0,998
Долгорочни обврски			16.754	4.082	4,104
Обврски за долгорочни кредити	22		16.754	4.082	4,104
Обврски кон добавувачи и останати долгорочни обврски			-	-	-
Останати долгорочни резервирања			-	-	-
Тековни обврски			41.764	54.529	0,766
Обврски спрема добавувачи и останати обврски	23и24		11.981	10.651	1,125
Обврски по краткорочни кредити	24		28.686	42.563	0,674
Краткорочни резервирања			-	-	-
Обврски кон државата	24		1.097	1.315	0,834
Пасивни временски разграничувања	25		464	-	-
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			76.980	82.738	0,930

Белешките прикажани на страните од 6 до 31
се составен дел на финансиските извештаи

Генерален директор
Димитар Чугунцалиев

финансиски извештаи 2020



Одговорен за сметководство
Јорданка Аблакова

Јорданка Аблакова

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА КАПИТАЛОТ
И РЕЗЕРВИТЕ НА ДРУШТВОТО**

О П И С	КАПИТАЛ НА АКЦИОНЕРИТЕ					РЕВАЛ. РЕЗЕР.	ВКУПНО КАПИ- ТАЛ
	АКЦИО- НЕРСКИ КАПИТАЛ	ЗАКОНСКИ и СТАТУТАРНИ РЕЗЕРВИ	ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ- РЕИНВЕС. ДОБИВКА	АКУМУ- ЛИРАНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)			
СОСТОЈБА 01.01.2019 ГОДИНА	31.514	6.303	4.632	14.588	0	57.037	
УПЛАТА НА АКЦИИ	0	0	0	0	0	0	
ОТКУПЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0	0	
ПРОДАДЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0	0	
КОНВЕРЗИЈА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДН. ДОБИВКА(ЗАГУБА) ЗА ФИН ГОДИНА	0	0	0	(21.137)	0	(21.137)	
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА РЕЗЕРВИ	0	0	0	0	0	0	
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА ДИВИДЕНДИ	0	0	0	0	0	0	
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА НАГР.ВРАБОТ.	0	0	0	0	0	0	
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО	0	0	0	0	0	0	
ПРОЦЕНА НА МАТЕР.СВА	0	0	0	0	0	0	
УСОГЛАСУВ.НА ВЛОЖ.РАСП.ЗА ПРОД	0	0	0	0	0	0	
РЕАЛИЗ.КАПИТАЛ.ДОБИВАК ОД Х.В.	0	0	0	0	0	0	
ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗА ЗАГ.ОД ПОДРУЖ	0	0	0	0	0	0	
МАЛЦИНСКИ ИНТЕРЕС	0	0	0	0	0	0	
ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ	0	0	0	0	0	0	
ПРИЗНАЕНИ ПРИХ/РАСХОДИ-НЕТО	0	0	0	0	0	0	
КУРСНИ РАЗЛИКИ	0	0	0	0	0	0	
ОСТ. ЗГОЛ/НАМАЛ НА СРВАТА-НЕТО	0	(1.986)	0	(9.787)	0	(11.773)	
СОСТОЈБА 31.12.2019 ГОДИНА	31.514	4.317	4.632	(16.336)	0	24.127	
УПЛАТА НА АКЦИИ	0	0	0	0	0	0	
ОТКУПЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0	0	
ПРОДАДЕНИ СОПСТВЕНИ АКЦИИ	0	0	0	0	0	0	
КОНВЕРЗИЈА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДН. ДОБИВКА(ЗАГУБА) ЗА ФИН ГОДИНА	0	0	0	(6.129)	0	(6.129)	
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА РЕЗЕРВИ	0	0	0	0	0	0	
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА ДИВИДЕНДИ	0	0	0	0	0	0	
РАСПРЕД НА ДОБ ЗА НАГР.ВРАБОТ.	0	0	0	0	0	0	
ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ НА ДРУШТВОТО	0	0	0	0	0	0	
ПРОЦЕНА НА МАТЕР.СВА	0	0	0	0	0	0	
УСОГЛАСУВ.НА ВЛОЖ.РАСП.ЗА ПРОД	0	0	0	0	0	0	
РЕАЛИЗ.КАПИТАЛ.ДОБИВАК ОД Х.В.	0	0	0	0	0	0	
ЕВИДЕНТИРАЊЕ ЗА ЗАГ.ОД ПОДРУЖ	0	0	0	0	0	0	
МАЛЦИНСКИ ИНТЕРЕС	0	0	0	0	0	0	
ОДЛОЖЕНИ ДАНОЦИ	0	0	0	0	0	0	
ПРИЗНАЕНИ ПРИХ/РАСХОДИ-НЕТО	0	0	0	0	0	0	
КУРСНИ РАЗЛИКИ	0	0	0	0	0	0	
ОСТ. ЗГОЛ/НАМАЛ НА СРВАТА-НЕТО	0	0	0	0	0	0	
СОСТОЈБА 31.12.2020 ГОДИНА	31.514	4.317	4.632	(22.465)	0	17.998	

Белешките прикажани на страните од 6 до 31
се составен дел на финансиските извештаи

Генерален директор
Димитар Чугунцалиев

финансиски извештаи 2020



Одговорен за сметководство
Јорданка Аблакова

Јорданка Аблакова

**ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК НА ДРУШТВОТО
ЗА ПЕРИОДОТ 01.01.-31.12.2020 ГОДИНА**

(во 000 ден)

П о з и ц и ј а	2020	2019	Индекс
А) Готовински текови од деловни активности	1.423	14.719	0,097
Нето добивка (загуба) после одданачувањето	(6.129)	(21.137)	0,290
Амортизација	3.738	3.823	0,978
Ревалоризација на амортизација	-	-	-
Намалување (зголемување) на залихите	972	23.509	0,041
Намалување (зголемување) на побарувањата од купувачите	1.281	4.004	0,320
Намалување (зголемување) на побарувања за аванси	(12)	-	-
Намалување (зголемување) на остан. краткор. побарувања	19	(104)	-0,183
Намалување (зголемување) на АВР	(22)	(29)	0,759
Зголемување (намалување) обврски спрема добавувачите	1.477	3.574	0,413
Зголемување (намалување) обврски за примени аванси	14	18	0,778
Зголемување (намалување) на остан. краткорочни обврски	(379)	1.061	-0,357
Зголемување (намалување) на ПВР	464	-	-
Б) Готовински текови од инвестициони активности	(957)	20	-47,850
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(1.125)	-	-
Продажба на материјални и нематеријални средства	-	-	-
Намалување (зголемување) на долгорочни вложувања	-	20	-
Намалување (зголемување) на долгорочни побарувања	-	-	-
Намалување (зголемување) на кратк. финансиски вложув.	168	-	-
В) Готовински текови од финансиски активности	(1.205)	(14.003)	0,086
Зголемување на капиталот	-	(11.773)	-
Зголемување (намалување) на кредити	(1.205)	(2.230)	0,540
Исплатени дивиденди	-	-	-
Продажба (откуп) на сопствени акции	-	-	-
Зголемување (смалување) на паричните средства	(739)	736	-1,004
Парични средства на почетокот на годината	776	40	19,400
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА КРАЈОТ НА ГОДИНАТА	37	776	0,048

*Паричните средства ги опфаќаат парите во благајната и
средствата на жиро сметката*

**Белешките прикажани на страните од 6 до 31
се составен дел на финансиските извештаи**

Генерален директор
Димитар Чугунцалиев




Одговорен за сметководство
Јорданка Аблакова



БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

БЕЛЕШКА 1. ОСНОВАЊЕ И ДЕЈНОСТ НА ДРУШТВОТО

Друштвото за производство од пластични маси 7-ми НОЕМВРИ АД Гевгелија (во понатамошниот текст „Друштво“) е основано на 03.04.2006 година. Единствениот матичен број на Друштвото е 4072731, а единствениот даночен број е 4006996101501. Основана дејност на Друштвото е 22.21 – Производство на плочи, листови, цевки и профили од пластични маси.

Седиштето на Друштвото е во Гевгелија, улица „Индустриска“ број 6.

Органи на управувањето и раководењето со Друштвото се Собранието на акционери, Одборот на директори и Генералниот директор. Генералниот директор го застапува и претставува Друштвото во правниот промет и спрема трети лица без ограничување на овластувањата. Овластено лице во својство на генерален директор е Димитар Чугунцалиев, извршен член на Одборот на директори.

Друштвото е со едностепен систем на управување. Во текот на 2020 година извршени се промени во составот на Одборот на директори. Со состојба на ден 31.12.2020 година членови на Одборот на директори се:

- Димитар Чугунцалиев – извршен член на Одбор на директори
- Даниела Ташевска Малева – неизвршен член, претседател на Одбор на директори
- Јорданка Аблакова – независен, неизвршен член на Одбор на директори

Основната главнина на Друштвото е 31.513.900 денари.

Овие податоци за Друштвото се запишани во Трговскиот регистар што се води кај Централниот регистар на РСМ.

Производството на Друштвото се обавува на локација во Гевгелија.

Во висина на запишаниот капитал се издадени 10.000 обични акции со номинална вредност од по 51,13 евро за 1 акција. Со акциите на Друштвото се тргува на Слободниот пазар на македонската берза.

Во годината која завршува на 31.12.2020 година Друштвото своето работење го обавува со просечно ангажирани 15 вработени лица, 16 вработени во 2019 година.

Финансиските извештаи на Друштвото одобрени се од менаџментот на ден 10.03.2021 година.

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВА ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1 Основ за подготовка на финансиските извештаи

Финансиските извештаи на Друштвото се составени во согласност со домашната законска регулатива од областа на сметководството, сметководствените принципи кои се применуваат во практиката и Сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија објавени во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на Република Северна Македонија. Според тоа законската регулатива од областа на сметководството во Република Северна Македонија одредени прашања ги регулира различно од Меѓународните стандарди за финансиско известување. Затоа во белешките кон финансиските извештаи наведени се разликите со МСФИ доколку се тие значајни.

2.2 Основни сметководствени методи

Овие финансиски извештаи ги прикажуваат средствата, обврските и капиталот кои се однесуваат на работењето на Друштвото. Ставките во евиденцијата на Друштвото се прикажани врз основа на методот на набавната вредност, освен за недвижностите, постројките и опремата и нивната амортизација, кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација согласно тогашната законска регулатива во Република Северна Македонија, како и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаени според нивната објективна (пазарна) вредност.

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (МКД) која е функционална валута на Друштвото. Финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари, освен доколку поинаку не е наведено.

2.3 Користење на проценки и расудувања

При подготвувањето на овие финансиски извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Одредени ставки во финансиските извештаи кои не можат прецизно да се измерат се проценуваат. Процесот на проценување вклучува расудувања засновани на последните расположливи информации.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на средствата, објективната вредност на побарувањата односно нивната ненаплатливост, застареноста на залихите, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и сл.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во врска со околностите на коишто била засновата првобитната проценка или како резултат на нови информации, поголемо искуство или последователни случувања.

Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената има влијае во повеќе периоди.

2.4 Континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени на претпоставката на континуитетот на работењето. Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи со работа и во иднина. Менаџментот не искажува намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на работењето на Друштвото.

Со состојба на 31. декември 2020 вкупните тековни обврски изнесуваат 41.764 илјади денари со што за износ од 24.005 илјади денари ги надминуваат вкупните тековни средства кои се во износ од 17.759 илјади денари.

Раководството проценува дека овој однос е подобрен во однос на оној од претходната година и смета дека е реална претпоставката за континуитет при изготвувањето на овие финансиски извештаи. Друштвото се потпира за постојните договори за производство и за финансиска поддршка од банките.

БЕЛЕШКА 3. ЗНАЧАЈНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во утврдените пресметководни периоди. Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2020 година се изнесени во резимето на значајните сметководствени политики наведени во текстот од оваа белешка:

3.1 Приходи од продажба на производи и услуги

Приходите од продажба на производи и трговски стоки се признават во Извештајот за сеопфатната добивка кога значајни ризици и користи од сопственоста се пренесени на купувачот и не постои значајна неизвесност за наплата и можно враќање на производите.

Приходите од услуги се признаваат до степен на завршеност на услугите на денот на известувањето. Степенот на завршеност се определува според евиденцијата за извршената работа.

Цените на производите на Друштвото не се лимитирани и слободно се формираат на пазарот.

Однапред наплатените или незаработените приходи кои не ги исполнуваат условите за признавање во тековната година, а ќе се признаат како такви во иден период, се проценуваат како пасивни временски разграничувања.

3.2 Трошоци од работењето – расходи

Расходите се признаваат за периодот во кој се настанати во висина на нето вредноста на потрошените материјали или примени услуги, чија вредност се пренесува во новосоздадената вредност од која се очекуваат идни приливи во Друштвото.

Однапред платените трошоци за идни периоди или трошоците кои не ги исполнуваат условите за признавање во тековната година, а ќе се признаат како такви во иден период, се проценуваат како активни временски разграничувања.

3.3 Приходи и расходи од наеми

Приходите и расходите од оперативен наем се признаваат само за соодветниот пресметковен период.

Исплатите по основ на оперативен наем се признаени во добивката или загубата по пропорционална метода во текот на времетраењето на наемот. Стимулансите добиени од оперативен наем се признаени како составен дел од вкупните трошоци за наемнини според условите на наемот.

3.4 Приходи и расходи од камата и курсни разлики

Приходите од финансирање вклучуваат приходи од вложувања (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност расположливи за продажба), приходи од дивиденди и печалби од продажби на финансиски средства расположливи за продажба.

Расходите од финансирање вклучуваат расходи од камата од земени кредити и загуби поради обезвреднување на финасиските средства. Трошоците за позајмување се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка со користење на методот на ефективна камата, освен за трошоците за позајмување кои директно се припишуваат на набавка или изградба на средството кое се квалификува и се капитализираат како дел од набавната вредност на тоа средство до денот кога средството е спремно за неговата употреба или продажба.

Приходите и расходите од камата се признаваат за периодот за кој се однесуваат. Приходите и расходите од курсните разлики на странски средства за плаќање се признават според девизниот курс на Народна банка на Република Северна Македонија на денот на трансакцијата.

Приходот од дивиденда се признава на денот на кој Друштвото се стекнува со право за наплата на дивидендата кој во случај на котирани акции е последен датум на тргување со право на дивиденда.

3.5 Нематеријални средства

Нематеријални средства се проценуваат според набавната вредност само доколку е извесно дека идните економски користи ќе бидат прилив на Друштвото и трошоците на средствата можат веродостојно да се мерат.

Амортизацијата на нематеријалните средства се алоцира за време на најдобро проценетиот век на употреба на средството.

3.6 Материјални средства

Долгорочните материјални средства се евидентираат по набавна вредност. Издатоците направени за замена на дел на материјалните средства се евидентираат одделно и се капитализираат само доколку се извесни идните економски користи

што ќе претставуваат приливи во Друштвото. Сите други издатоци се признаваат како трошок на периодот во моментот на настанувањето.

Амортизацијата се пресметува по пропорционалната метода со примена на стапки определени со сметководствената политика на Друштвото за намалување на вредноста на средствата до нивната преостаната вредност. Пресметката на амортизацијата се врши поединечно односно за секое средство поодделно. Средствата се амортизираат од моментот кога се даваат на користење. Средствата земени под наем се амортизираат по пократкиот период помеѓу периодот на траење на наемот и проценетиот корисен век на средството, доколку е веројатно дека Друштвото ќе се стекне со сопственост на крај на периодот на наем. Земјата не се амортизира.

Проценетиот век на употреба и годишните стапки за амортизацијата, применети на некои позначајни ставки од материјалните средства се прикажани во следните прегледи:

- Градежни обејкти од армирано бетонска конструкција: траење 40 години, годишна стапка на амортизација 2,5%
- Опрема за производство, машини, алати и слично: траење 10 години, годишна стапка на амортизација 10%
- Компјутерска опрема: траење 4 години, годишна стапка на амортизација 25%
- Мебел и деловен инвентар: траење 5 години, годишна стапка на амортизација 20%

3.7 Вложувања во подружници и придружени друштва

Вложувањата во подружници и придружени претпријатија се евидентираат во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност.

Вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во други друштва.

Вложувања во придружени претпријатија се сметаат оние вложувања каде Друштвото има значајно влијание и кое ниту е подружница, ниту е заедничко вложување на Друштвото.

3.8 Вложувања во хартии од вредност

Друштвото вложувањата ги категоризира како вложувања расположиви за продажба и вложувања кои се чуваат до доспевање. Вложувањата расположиви за продажба се оние кои се чуваат неограничен период, но може да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Вложувањата кои се чуваат до доспевање се состојат од вложувања во краткорочни хартии од вредност (државни записи или благајнички записи) издадени од страна на државата или Народна Банка на Република Северна Македонија и кои Друштвото ги чува во своето портфолио до нивното доспевање заради остварување на приходи од камати.

Почетно вложувањата се искажани по набавна вредност, односно според износот на парични средства и еквиваленти на парични средства платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат според објективната вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финасиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). Последователно, сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога кумулативната добивка, односно загуба, која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.9 Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата од купувачите и останатите побарувања се евидентираат според номиналната вредност намалена за исправката на вредноста на побарувањата кои се сметаат за ненаплатливи. Ненаплатливите побарувања, како и побарувањата од каматите што произлегуваат од нив, се базират на проценката на менаџментот за можноста за нивна наплата.

3.10 Финансиски инструменти

Недеривативни финансиски средства Недеривативните финансиски средства ги вклучуваат вложувањата во сопственички инструменти, побарувањата од купувачи и други побарувања и парични средства и парични еквиваленти. Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот.

Друштвото ги депривира финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од финансиското средство со трансакција во која се пренесени суштински сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство на друг. Секој остаток од пренесените финансиски средства кој е креиран или задржан од Друштвото се признава како посебно средство или обврска.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба кога и само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Заеми и побарувања Заемите и побарувањата се финансиски средства со фиксни или предвидливи плаќања кои не котираат на активен пазар. Ваквите средства почетно се признаени по објективната вредност плус трансакциските трошоци кои директно се припишуваат на стекнувањето на финансиското средства. Последователно на почетното признавање, заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна

вредност со примена на методата на ефективна камата, намалена за загубите поради обезвреднување. Заемите и побарувањата ги вклучуваат побарувањата од купувачи и други побарувања.

Финансиски средства расположливи за продажба Финансиски средства расположливи за продажба се недеривативни финансиски средства одредени како расположливи за продажба кои не се класификувани во претходните категории. Вложувањата на Друштвото во сопственички хартии од вредноста се класификуваат како финансиски средства расположливи за продажба. Последователно на почетното признавање, тие се мерат според објективна вредност и промените кои произлегуваат, освен исправката на вредноста се признаваат во останата сеопфатна добивка и се презентирани во резерва за објективна вредност во капиталот. Кога вложувањето се депривира, кумулативната добивка или загуба од останата сеопфатна добивка се пренесува во добивка или загуба.

Било кој инструмент класификуван како финансиско средство расположливо за продажба за кој нема пазарна цена на активен пазар и чија објективна вредност не може да се измери веродостојно е прикажан според набавна вредност вклучувајќи ги трансакционите трошоци, намалена за загуба поради обезбедување.

3.11 Залихи

Залихите Друштвото ги вреднува по набавна цена, односно цена на чинење на готовите производи, но не повисока од нето реализационата вредност. Нето реализационата вредност е проценета пазарна вредност на залихите намалена за сите продажни, транспортни и дистрибуциони трошоци потребни за нивна продажба.

3.12 Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти во евиденцијата ги вклучуваат парите во готово во благајната, чековите, мениците, како и депозитите на денарските средства на трансакциските сметки на Друштвото кои се водат кај деловните банки и денарската противвредност на девизните средства на девизните сметки.

3.13 Капитал

Основна главнина Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени акции.

Обични акции Обичните акции се класификуваат како капитал. Дополнителните трошоци, доколку има, кои се директно поврзани со емисија на обични акции се признаваат како одбивка од капиталот, нето, од даночните ефекти.

Откупени сопствени акции Акциите кои се издадени од Друштвото и кои ги поседува истото се третираат како сопствени (резорски) акции, се признаваат по нивната набавна вредност и се презентираат како намалување на капиталот на Друштвото.

Сопствените акции се стекнуваат со нивно откупување на секундарниот пазар на хартии од вредност (берза) по тековни берзански цени со претходно донесени одлуки за нивно стекнување од страна на надлежните органи на управување на Друштвото.

Стектнатите сопствени акции се признаваат по нивната набавна вредност во која што се вклучени и трансакционите трошоци (провизии) направени за нивното стекнување.

Сопствените акции се отуѓуваат по пат на нивно повторно издавање (јавна или приватна понуда), како и со нетрговски преноси (залог и сл) согласно одредбите на домашната законска регулатива во РМ, пред сè Законот за хартии од вредност. Разликата што се јавува при отуѓувањето на сопствените акции помеѓу нивната набавна и продажна вредност се признава како премија на емитирани акции и се прикажува во рамките на вкупниот капитал на Друштвото.

Законски резерви Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби од домашната законска регулатива во РСМ (Закон за трговските друштва) и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката за тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да биде употребена само за покривање на загуби. Доколку резервата надмине 1/10 од капиталот на Друштвото, може да биде употребена за исплата на дивиденди со предходна одлука на органот на управување.

Статутарни резерви Статутарни резерви се резервите кои се формираат во согласност со Статутот на Друштвото, како што се резервите за одржување на финансиската стабилност на друштвото, за развојни активности и слично, резерви за реструктурирање, резерви за покривање на загуба.

Останати резерви Како останати резерви се проценуваат резервите издвоени за награди и други резерви кои не можат да се класифицираат како законски или статутарни резерви, како и резервите за реинвестирање издвоени од добивката.

3.14 Обврски спрема добавувачите

Обврските спрема добавувачите во евиденцијата на Друштвото се искажуваат според номиналната вредност на обврската.

Обврските спрема добавувачи се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на останатите приходи.

3.15 Обврски за кредити и други позајмици

Обврските за долгорочните и краткорочните кредити почетно се евидентираат според нето примените средства. Сите износи од кредитните обврски кои доспеваат за плаќање во рок од 12 месеци од датата под која се изготвуваат финансиските извештаи се класифицираат како тековни обврски.

Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на денарот на денот на извештајот за финансирањето

состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходи, односно расходи од финансирање.

Недеривативни финансиски обврски Финансиските обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува страна на договорните одредби на инструментот. Друштвото ги депривира финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиска состојба, кога и само кога, Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Недеривативните финансиски обврски на Друштвото вклучуваат обврски по кредити и обврски кон добавувачи и други обврски.

Ваквите финансиски обврски почетно се признаени по објективна вредност плус трансакционите трошоци. Последователно на почетното признавање овие финансиски обврски се мерат по амортизирана набавна вредност со примена на методата на ефективна камата.

3.16 Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот во кој се објавени.

3.17 Обврски за даноци

Даноците се пресметуваат и се плаќаат согласно законските прописи во Република Северна Македонија. Најзначајни се данокот на добивка, данокот на додадена вредност и данок на личен доход.

Данок на добивка Данокот на добивка се пресметува по пропишана стапка, на основица од остварената добивка корегирани за непризнати ставки на расходи за даночни цели, со користење на даночни олеснувања и ослободувања во согласност со Законот за данокот на добивка.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходните години. Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се

искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат.

Данок на додадена вредност Данокот на додадена вредност се искажува во нето износ, како даночна обврска или даночно побарување, кое произлегува по нетирањето на обврската за данок на додадена вредност искажана во излезните фактури и побарувањето за данок на додадена вредност врз основа на користење влезно даночно исполнување искажано во влезните фактури.

Данок на личен доход Данокот на личен доход се плаќа при исплатите на физички лица, вклучувајќи ги и платите на вработените. Со обврската за данок на личен доход се товарат истите расходи кои се товарени со нето обврската кон физичките лица.

3.18 Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странски валути се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки или загуби кои произлегуваат од курсните разлики признаени се како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

3.19 Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на вредностите во Финансискиот извештаи за годината што завршува на 31. декември 2020 година се следните:

Валута	31. декември 2020 година	31. декември 2019 година
1 €	61,6940 денари	61,4856 денари
1 \$	50,2353 денари	54,9518 денари
1 GBP	68,3136 денари	72,1577 денари

3.20 Трансакции со поврзани субјекти

Поврзани субјекти се оние субјекти во чии меѓусебни односи едниот субјект го контролира другиот субјект со значајно влијание на матичното друштво во деловните одлуки на зависното друштво. Трансакциите со поврзани субјекти се евидентираат одделно од трансакциите со трети субјекти.

3.21 Настани по датумот на известувањето

Настаните кои имаат влијание на информациите за тековната година, а се случиле по завршувањето на годината, се рефлектираат во финансиските извештаи за годината. Кога материјално значајни настани се случуваат по завршетокот на годината, а за истите не може да се извршат корекции во финансиските извештаи, се обелоденуваат во објаснувачките белешки.

3.22 Промена на сметководствени политики- корекции од промените

Доколку поради промена на сметководствените политики за тековната година настанат ефекти во однос на проценките во извештајот за финасиската состојба или износите признаени во извештајот за сеопфатната добивка, разликите се обелоденуваат во финансиските извештаи.

3.23 Користи за вработените

Согласно националното законодавство на Република Северна Македонија во моментот на заминување во пензија Друштвото плаќа отпремнини при пензионирање на своите вработени. Друштвото нема дополнителна обврска по основ плановите за дефинирани користи. Друштвото има законска обврска за исплата на пензиско осигурување во државни и приватни фондови. По исплатата на придонесите за пензиско осигурување Друштвото нема идна обврска по овој основ. Придонесите се евидентираат како користи на вработените во извештајот за сеопфатната добивка во моментот на нивно доспевање.

На вработените кои се отпуштани како “технолошки вишок“ или доброволно им престанал работниот однос во Друштвото, им се исплаќа паричен надомест. Надоместот за “технолошки вишок“ се евидентира врз основа на настанат доброволен прекин на работниот однос, доставена и прифатена понуда од страна на вработениот за доброволен прекин на работен однос. Стекнатото право на исплата како резултат на “технолошки вишок“ или на основ на доброволен престанок на работниот однос, се евидентира како краткорочна обврска.

Краткорочни користи за вработените се користи кои доспеваат за плаќање во рамките на дванаесет месеци по крајот на периодот во кој вработените ја извршиле услугата. Тука спаѓаат платите и придонесите за социјално осигурување, краткорочно платени отсуства, учества во добивките и други немонетарни користи. Сите краткорочни користи за вработените се признаваат како расход и обврска во висина на недисконтираниот износ на користите. Друштвото признава резервирање за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

Во согласност со македонската законската регулатива Друштвото исплаќа јубилејни награди во согласност со критериумите утврдени во колективниот договор на Друштвото. Друштвото искажува нето обврска за долгорочни користи на вработените за јубилејни награди. Овие користи на вработените се дисконтираат за да се утврди нивната сегашна вредност.

План за дефинирани користи преставува план за користи по завршување на вработувањето и истиот е различен од дефинираните планови за придонеси. Нето обврската на Друштвото во однос на дефинирани планови за користи се пресметува со проценување на износот на идни користи кои вработените ги стекнале како надомест за нивната служба во тековниот и минатиот период. Друштвото признава добивка и загуба како резултат на исплата на дефиниран план за користи во

моментот на реализација. Добивката или загубата како резултат на исплатата на дефинираниот план за користи претставува разликата помеѓу сегашната вредност на обврската за дефинираниот план за користи исплатена согласно определениот датум на исплата и износот на исплатата вклучувајќи ги сите плаќања во врска со конкретната исплата направени директно од страна на Друштвото.

3.24 Резервирања

Резервирање се признава во извештајот на финансиска состојба кога Друштвото има сегашна законска или изведена обврска како резултат на минат настан, веројатно е дека ќе се бара одлив на ресурси кои содржат економски користи за подмирување на обврската и може да се направи веродостојна проценка за износот на обврската. Доколку ефектот е материјален, резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки на временската вредност и оние ризици, специфични за обврската.

Резервирања за реструктурирање или тужби против Друштвото се признаваат кога постои законска или судска обврска како резултат на минат настан и кога износот на надоместот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирања не се вршат за идни загуби од работењето. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци, потребни за надоместување на обврската.

3.25 Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или не случување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни обврски не се признаваат во финансиските извештаи, туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

3.26 Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото води сметка за тоа да има доволно средства за покривање на своите деловни трошоци, вклучувајќи го сервисирањето на финансиските обврски. Друштвото ја обезбедува ликвидноста во непредвидливи околности преку одобрени лимити, револвинг кредити, заеми и слично.

3.27 Пазарен ризик

Друштвото прави сензитивни анализи кои ги покажуваат ефектите од хипотетичните промени на деловните односи, применливи на ризикот врз добивката или загубата и основната главнина. Целта на Друштвото е да го сведе на минимум

нивото на пазарниот ризик во поглед на денарот (со вклучување на т.н.валута клаузула), но не се користат други финансиски инструменти.

Ризик од промени на курсевите Друштвото влегува во трансакции со странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политинка за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можните флукутации на странските валути.

Ризик од промени на цените Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

3.28 Даночен ризик

Предмет на даночна контрола може да биде книговодствената евиденција на Друштвото, ретроактивно согласно законските одредби во Република Северна Македонија. Менаџментот нема сознанија за било какви дополнителни околности кои можат да создадат потенцијални материјални обврски во тој поглед.

3.29 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото има блага концентрација на кредитен ризик со оглед дека купувачи се не голем голем број на друштва во земјата и странство. Друштвото, освен потпирањето на постојните договори, нема изградено посебна политика со цел да се управува или да се намали кредитниот ризик.

3.30 Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има депонирани средства во банки договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека Друштвото има користено вакви кредити и позајмици, може да се каже дека постои изложеност спрема ваков вид на ризик, но тој зависи од движењата на финансиските пазари и Друштвото нема начин истиот да ги намали.

3.31 Утврдување на објективна вредност

Финансиските средства и обврски ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи и обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност.

Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на извештајот за финасиската состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност се утврдува

врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финасиската состојба.

3.32 Заработка по акција

Друштвото ја прикажува основната и разводнетата заработка по акција од обичните акции. Пресметката на основната заработка по акција е направена со поделба на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции со пондерираниот поросечен број на обични акции во текот на годината.

Разводнетата заработка по акција е пресметана со корекција на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на периодот за ефектите на сите потенцијално разводнети обични акции, кои се состојат од конвертибилни обврзници и опции овозможени за вработените.

БЕЛЕШКА 4. ФИНАНСИСКИ ИНСТРУМЕНТИ

4.1 Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември 2020 и 2019 година е следната:

опис	2020 г.	2019 г.
Обврски по кредити	45.440	46.645
(Пари и парични еквиваленти)	-37	-776
Нето обврски (пари)	45.403	45.869
Капитал и резерви	17.998	24.127
% на задолженост	252,27	190,11

4.2 Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од продажба и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото во 2020 година нема трансакции во девизи.

4.3 Ризик од промени на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

Направена е сензитивна анализа на зголемување или намалување за 2 % поени на каматните стапки на користените кредити и дадени депозити во банка, како и на каматонските дадени и примени позајмици. Анализата е направена на салдата на

обврски за кредити и дадени депозити на датумот на извештајот за финасиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

Земени/дадени кредити и позајмици за 2020 г.	каматна стапка	износ на камата	пораст за 2% поени	пад за 2% поени
добиеен кредит	3,25	642	395	-395
добиеен кредит	2,99	629	421	-421
Нето ефект		1.271	816	-816

4.4 Ликвидносен ризик

Рочноста на финансиските средства и обврски на Друштвото според нивната доспеаност на ден 31. декември 2020 година е следнава:

средства/обврски 2020 г.	рочноста			Вкупно
	до 3 месеци	4-12 месеци	над 12 мес.	
парични средства	37			37
побарувања од купувачите	6.593			6.593
останати побарувања	200			200
дадени позајмици				0
вложувања			12.683	12.683
пари, вложувања и побарувања	6.830	0	12.683	19.513
обврски према добавувачите	11.782			11.782
обврски по кредити	28.686		16.754	45.440
останати обврски	1.296			1.296
вкупно обврски	41.764	0	16.754	58.518
ликвидност	0,16	0,00	0,76	0,33

4.5 Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик поради неможноста на купувачите да ги исполнат своите обврски за плаќање. Побарувањата од купувачи се состојат од не голем број на поединечни салда. Најголемиот дел од овие побарувања не се обезбедени со било какво обезбедување во форма на меници, гаранции или друг вид на колатерал.

Рочната структура на побарувањата од купувачи на 31 декември 2020 е како што следува:

рочноста за 2020 г.	бруто	исправка	нето	%учество
доспеани до 12 месеци	4.406		4.406	66,83
доспеани над 12 месеци	3.345	-1.158	2.187	33,17
вкупно	7.751	-1.158	6.593	100,00

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик произлегува од индивидуалните карактеристики на секој купувач.

Друштвото остварува продажба на големо која што во најголем дел се извршува на познати големи купувачи со кои што има воспоставено повеќегодишна соработка.

Друштвото утврдува резервирање за загуби кои преставуваат негова проценка за настанатите загуби во однос на побарувањата од купувачи и други побарувања. Оваа резервација ја сочинуваат специфични делови на загубата кои се однесуваат на поделно значителна изложеност.

БЕЛЕШКА 5. ИЗВЕСТУВАЊЕ ПО СЕГМЕНТИ

5.1 Деловни сегменти

Најзначајниот дел од приходите се остварени од производство и продажба на пластични гајби.

5.2 Географски сегменти

Производството и продажбата се одвиваат на територијата на Република Северна Македонија.

БЕЛЕШКА 6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

о п и с	2020 г.	2019 г.
приходи од продажба на домашен пазар	16.972	16.850
приходи од продажба на странски пазар	0	17
в к у п н о	16.972	16.867

БЕЛЕШКА 7. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ ПРИХОДИ

о п и с	2020 г.	2019 г.
Приходи од наплатени отпишани побарувања и отпис на обврски	255	10
Добивки од продажба на материјални средства	31	0
Вишоци	153	23
останати приходи	99	43
в к у п н о	538	76

БЕЛЕШКА 8. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ**8.1 Потрошени материјали**

о п и с	2020 г.	2019 г.
потрошени суровини и материјали за производство	8.356	14.254
потрошени материјали за одржување	71	1.509
потрошена електрична енергија	1.308	848
потрошен канцелариски материјал	17	11
останати материјални трошоци	20	0
вкупно материјални трошоци	9.772	16.622

Материјалните трошоци учествуваат со 44% во вкупните оперативни расходи, 51% во 2019 година. Најзначајниот дел од потрошените материјали го сочинува суровината за производство на готовите производи.

8.2 Услуги со карактер на материјални трошоци

о п и с	2020 г.	2019 г.
транспортни услуги	254	776
ПТТ услуги и интернет	107	132
комунални услуги	15	12
наемнини	935	0
услуги за одржување и заштита	16	172
останати услуги	646	139
в к у п н о	1.973	1.231

Расходите за услуги учествуваат со 9% во вкупните оперативни расходи, 4% во 2019 година.

8.3 Амортизација

о п и с	2020 г.	2019 г.
амортизација и вредносно усогласување на долг. сва	3.738	3.823
в к у п н о	3.738	3.823

Амортизацијата за пресметковниот период е утврдена согласно проценетиот век на употреба на долгорочните средства и нивното користење во текот на годината.

8.4 Набавна вредност на продадени стоки и материјали

о п и с	2020 г.	2019 г.
набавна вредност на продадени трговски стоки	254	203
в к у п н о	254	203

БЕЛЕШКА 9. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

о п и с	2020 г.	2019 г.
нето плати и надоместоци	3.478	4.432
данок, социјално и пензиско осигурување	1.678	2.096
други лични примања	250	377
в к у п н о	5.406	6.905

Бруто платите на вработените учествуваат со 23% во вкупните оперативни трошоци, 21% во 2019 година, а се признаваат врз основа на извршена работа за време на пресметковниот период. Пресметките на платите се изготвуваат месечно.

БЕЛЕШКА 10. ОСТАНАТИ ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ

о п и с	2020 г.	2019 г.
трошоци за репрезентација и спонзорства	5	116
трошоци за осигурување	52	27
вредносно усогласување на средствата	143	34
банкарски услуги и трошоци за платен промет	81	54
договор на дело	15	332
отпис на побарувања	13	996
интелектуални услуги	540	212
останати трошоци на работењето	123	2.208
в к у п н о	972	3.979

БЕЛЕШКА 11. НЕТО ПРИХОДИ (РАСХОДИ) ОД ФИНАНСИРАЊЕ

о п и с	2020 г.	2019 г.
приходи од камати и курсни разлики	0	5
останати финансиски приходи	0	0
расходи за камати и курсни разлики	-1.271	-1.346
останати финансиски расходи	-7	0
нето финансиски приходи (расходи)	-1.278	-1.341

БЕЛЕШКА 12. ПРОМЕНА НА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

о п и с	2020 г.	2019 г.
залихи на готови производи на 01.01....	3.150	18.899
залихи на готови производи на 31.12....	2.904	14.923
зголемување (намалување) на залихите	-246	-3.976

При утврдување на добивката резултатот се корегира за трошоците содржани во разликата помеѓу залихите на недовршено производство и готови производи на крајот од годината (крајни залихи) и залихите на почетокот на годината (почетни залихи). За пресметковниот период залихите на готови производи и производство во тек се намалени за 246 илјади денари. Овој износ се признава како расход во Извештајот за сеопфатната добивка за 2020 година, за 2019 година по овој основ е признаен расход од 3.976 илјади денари.

БЕЛЕШКА 13. ОСТВАРЕНА ДОБИВКА И ДАНОК НА ДОБИВКАТА

о п и с	2020 г.	2019 г.
добивка пред оданочување	-6.129	-21.137
данок на добивка	0	0
нето добивка (загуба)	-6.129	-21.137
останата сеопфатна добивка (загуба)	0	0
вкупна сеопфатна добивка (загуба)	-6.129	-21.137

За пресметковниот период Друштвото има остварено загуба од работењето во износ од 6.129.336 денари. Согласно домашната законска регулатива од оданочувањето во Република Северна Македонија даночната основа е пресметана во висина на остварениот резултат корегирани за трошоците кои не се признаваат за даночни цели и искористени даночни олеснувања. Не е утврдена даночна основа, така да загубата останува 6.129.336 денари.

13.1 Данок на добивка

о п и с	2020 г.	2019 г.
добивка (загуба) пред оданочување	-6.129	-21.137
расходи кои не се за дејноста	3	0
репрезентација	4	116
исправкана вредноста на ненаплативи побарувања	144	0
отпис на побарувања	13	996
казни и камати за јавни давачки	7	1
други расходи	0	217
даночен кредит од претходни години	0	0
реинвестирана добивка	0	0
даночна основа	-5.958	-19.807
данок на добивка 10%	0	0
други даночни ослободувања	0	0
данок на добивка за годината	0	0
ефективна даночна стапка %	0,00	0,00

13.2 Дивиденда

Друштвото во последните две години искажува загуба од работењето која не е покриена. Не е исплаќања дивиденда за тој период.

13.3 Заработувачка по акција

Основната заработувачка по акција се утврдува како количник од нето добивката расположива за распределба, намалена за дивидендата која им припаѓа на приоритетните акции, и пондерираниот просечен број на запишани и издадени акции во текот на годината.

Со состојба на 31 декември 2020 Друштвото не поседува сопствени акции (2019 година 0 сопствени акции).

Акциите на Друштвото не котираат на берза, Друштвото известува за Комисијата од хартии од вредност. Со акциите на Друштво се тргува на слободниот пазар на Македонската берза. Во текот на 2020 година на Македонска берза со 1 трансакција е тргувано со 3.749 акции на Друштвото. Последната пазарна цена по која е тргувано со акциите на Друштвото во 2020 година е 2.460 денари по акција.

Со оглед на фактот дека Друштвото искажува загуба, не се пресметува заработувачка по акција.

БЕЛЕШКА 14. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

опис	земјиште	град.обј.	опрема	транс.сва	сва во подг.	вкупно
<i>набавна вредност</i>						
состојба на 01.01.2020	19.599	66.871	35.113	1.324	0	122.907
зголемување (набавки) во 2020	0	1.103	22	0	1.125	2.250
намалување (продажба, пренос)	0	0	0	-925	-1.125	-2.050
состојба на 31.12.2020	19.599	67.974	35.135	399	0	123.107
<i>исправка на вредноста</i>						
состојба на 01.01.2020	0	47.849	24.634	1.324	0	73.807
амортизација за 2020 година	0	1.358	2.380	0	0	3.738
намалување на исправката	0	0	0	-925	0	-925
состојба на 31.12.2020	0	49.207	27.014	399	0	76.620
<i>сегашна вредност на 31.12.2019</i>	<i>19.599</i>	<i>19.022</i>	<i>10.479</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>49.100</i>
<i>сегашна вредност на 31.12.2020</i>	<i>19.599</i>	<i>18.767</i>	<i>8.121</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>46.487</i>

Најзначајниот дел од долгорочните материјални средства го сочинуваат градежните објекти и опремата за производство во фабриката во Гевгелија. Градежни објекти, деловен простор, во вкупна површина од 2.533 м² и земјиште во вкупна површина од 14.099 м² се ставени под хипотека во корист на Шпаркасе банка АД Скопје за обезбедување на кредит од 14.000.000 денари.

БЕЛЕШКА 15. ВЛОЖУВАЊА ВО ПОДРУЖНИЦИ И ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА

подружница	основна дејност	% сопств.	2020 г.	2019 г.
ГЕПЛАСТИК	производство на амбалажа од пластични маси за пакување	50%	12.683	12.683
в к у п н о			12.683	12.683

БЕЛЕШКА 16. ЗАЛИХИ

о п и с	нето 2019 г.	2020 година			
		бруто	исправка	нето	%
производи на залиха	3.150	2.904	0	2.904	26,57
суровини и материјали	1.285	700	0	700	6,40
ситен инвентар, резервни делови и сл.	4.961	4.993	-1	4.992	45,68
трговски стоки на залиха	2.504	2.333	0	2.333	21,35
в к у п н о	11.900	10.930	-1	10.929	100,00

БЕЛЕШКА 17. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

о п и с	2020 г.	2019 г.
побарувања од купувачите во земјата	6.024	9.040
побарувања од поврзани субјекти	1.727	132
исправка на вредноста на побарувањата од купувачи	-1.158	-1.297
в к у п н о	6.593	7.875

БЕЛЕШКА 18. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА

о п и с	2020 г.	2019 г.
побарувања за даноци и придонеси	145	132
побарување за аванси	12	0
побарувања од вработените	43	75
краткорочни вложувања	0	168
в к у п н о	200	375

БЕЛЕШКА 19. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

о п и с	2020 г.	2019 г.
трансакциски сметки - денарски	24	776
денарска благајна	13	0
в к у п н о	37	776

Друштвото денарските трансакции ги врши преку трансакциски сметки отворени кај Шпаркасе банка АД Скопје, НЛБ Банка АД Скопје, Стопанска банка АД Скопје.

БЕЛЕШКА 20. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

о п и с	2020 г.	2019 г.
однапред платени трошоци	51	29
в к у п н о	51	29

БЕЛЕШКА 21. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

о п и с	2020 г.	2019 г.
запишан уплатен капитал	31.514	31.514
останати резерви	4.632	4.632
законски и статутарни резерви	4.317	4.317
акумулирана добивка (пренесена загуба)	-16.336	4.801
нераспоредена добивка (загуба) за годината	-6.129	-21.137
в к у п н о	17.998	24.127

21.1 Акционерски капитал

о п и с	број на акции			
	обични	приоритетни	сопствени	нето во оптек
состојба 01.01.2019 година	10.000	0	0	10.000
откуп на сопствени акции во 2019 г.	0	0	0	0
продажба на сопствени акции во 2019 г.	0	0	0	0
состојба на 31.12.2019 година	10.000	0	0	10.000
откуп на сопствени акции во 2020 г.	0	0	0	0
продажба на сопствени акции во 2020 г.	0	0	0	0
состојба на 31.12.2020 година	10.000	0	0	10.000

Друштвото е запишано во трговскиот регистар со капитал од 31.513.900 денари. Во висина на овој капитал издадени се 10.000 обични акции во вредност од по 51,13 евра за 1 акција.

Над 5% од обичните акции со право на глас поседуваат:

акционер	број на акции	учество во %
РУСЕ КОМЕРЦ ДООЕЛ	6.699	66,99
ЗОРАН ЃУРОВ	2.151	21,51
КОДИНГ 2 ДООЕЛ	525	5,25
останати акционери	625	6,25
	10.000	100,00

Членовите на Одборот на директори не поседуваат акции и немаат учество во основната главнина на Друштвото.

21.2 Резерви

о п и с	ревалор. резерви	законски резерви	статутарни резерви	останати резерви
состојба 01.01.2019 година	0	6.303	0	4.632
зголемување во 2019 година	0	0	0	0
намалување во 2019 година	0	-1.986	0	0
состојба на 31.12.2019 година	0	4.317	0	4.632
зголемување во 2020 година	0	0	0	0
намалување во 2020 година	0	0	0	0
состојба на 31.12.2020 година	0	4.317	0	4.632

БЕЛЕШКА 22. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

22.1 Долгорочни кредити и заеми

кредитор, заимодавател	износ на 31.12	
	2020 г.	2019 г.
Шпаркасе банка АД Скопје	16.754	4.082
Вкупно долгорочни кредити	16.754	4.082
доспеани за 12 месеци-пренос во краткорочни	0	0
в к у п н о	16.754	4.082

Обезбедувањето на кредитите е со хипотека на недвижен имот и меници. Кредитите се одбрани во денари. Краен рок за исплата на кредит од 14.000 илјади денари е 2024 година, а за остатокот 2021 година.

Во текот на 2020 година извршена е трансформација на краткорочните кредити во долгорочни кредити.

БЕЛЕШКА 23. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

о п и с	2020 г.	2019 г.
добавувачи во земјата	7.346	8.159
обврски према поврзани лица	4.436	2.146
в к у п н о	11.782	10.305

Друштвото обврските према добавувачите ги проценува врз основа на добиени фактури за набавени стоки и примени услуги.

БЕЛЕШКА 24. ДРУГИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

о п и с	2020 г.	2019 г.
обврски за даноци, придонеси и други давачки	1.097	1.315
обврски према вработените	167	328
обврски за аванси	32	18
краткорочни кредити	28.686	42.563
в к у п н о	29.982	44.224

Обврските за краткорочни кредити и заеми се следниве:

банка - дел од долгорочни кој доспева за 12 месеци	2020 г.	2019 г.
Шпаркасе банка АД Скопје	0	13.900
ГЕПЛАСТИК	28.129	27.487
РУСЕ КОМЕРЦ	557	212
ЕУРО ИНГ	0	964
в к у п н о	28.686	42.563

БЕЛЕШКА 25. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА

о п и с	2020 г.	2019 г.
одложени приходи од државни субвенции	464	
в к у п н о	464	0

БЕЛЕШКА 26. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ**26.1 Земени банкарски гаранции**

Друштвото не користи и нема потенцијални обврски по основ на банкарски гаранции.

26.2 Дадени хипотеки на својот имот

Друштвото има дадено хипотека на својот имот како обезбедување на плаќање спрема следните банки за следните преземени обврски:

<u>хипотекарен доверител</u>	<u>заложен имот</u>	<u>обезбедување за</u>
Шпаркасе банка АД	невижен имот деловен простор 2.533 м ² по имотен лист 1978 КО Гевгелија и земјиште 24.099 м ² по имотен лист 1978 КО Гевгелија	Кредит од 14.000.000 денари

26.3 Судски спорови

Друштвото има поведено 4 постапки за присилна наплата на вкупен износ од 2.283 илјади денари, за кои очекува целосна наплата.

Раководството нема сознанија за поведени постапки против Друштвото и не очекува одливи по тој основ.

БЕЛЕШКА 27. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Поврзани страни со Друштвото се:

- мнозински акционери
- подружници
- придружени претпријатија
- подружници на матичното друштво
- клучен менаџерски персонал
- друштва поврзани со клучниот менаџерски персонал
- друштва поврзани со мнозинските сопственици

На членовите на Одборот на директори не им е исплатен надомест.

27.1 Продажба на стоки, услуги и недвижности

поврзана страна		2020 г.
ГЕПЛАСТИК		5.377
ЕУРО ИНГ		36
РУСЕ КОМЕРЦ		263
в к у п н о		5.676

27.2 Набавка на стоки, услуги и недвижности

поврзана страна		2020 г.
ГЕПЛАСТИК		2.277
ЕУРОИНГ		436
РУСЕ КОМЕРЦ		1.502
КМЦ ГРУП ТРАНСПОРТ		52
в к у п н о		4.267

27.3 Дадени (примени) позајмици, кредити и аванси

поврзана страна		2020 г.
РУСЕ КОМЕРЦ		-350
в к у п н о		-350

27.4 Салда на побарувања и обврски на крајот на годината

поврзана страна	2020 г.	2019 г.
ГЕПЛАСТИК	-28.167	-29.068
ЕУРО ИНГ	0	-1.529
РУСЕ КОМЕРЦ	-2.960	-80
в к у п н о	-31.127	-30.677

БЕЛЕШКА 28. ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ НАСТАНИ

По датумот под кој се составени овие финансиски извештаи не се случиле материјално значајни настани кои би требало да бидат прикажани во финансиските извештаи.